



# МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА ЗА ОПШТИНА ШТИП

## „КОЛКУ ЛИЦА ОСАКАТИ СО ТВОЈАТА КУПЕНА ДИПЛОМА?! ЕДЕН ДЕН И ТИ ЌЕ БИДЕШ ПАЦИЕНТ!“



Наоди од анкетено онлајн истражување спроведено во средните училишта и факултетите при општина Штип. Со анонимниот прашалник беа опфатени **147 студенти и средношколци од факултети и училишта во Штип.**



REGIONAL ANTI-CORRUPTION INITIATIVE



UNODC  
United Nations Office on Drugs and Crime

With funding from  
Austrian Development Cooperation

Implemented by



СЕГА  
Координација на младински организации  
www.sega.org.mk



Агенција за млади и спорт




# МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА ЗА ОПШТИНА ШТИП


## „КОЛКУ ЛИЦА ОСАКАТИ СО ТВОЈАТА КУПЕНА ДИПЛОМА?! ЕДЕН ДЕН И ТИ ЌЕ БИДЕШ ПАЦИЕНТ!“




### 1. КОЛКУ СМЕТАТЕ ДЕКА СТЕ ЕДУЦИРАНИ ЗА ПОСТОЕЊЕТО И ОБЛИЦИТЕ НА КОРУПЦИЈА?



### 2. ВО КОЈА МЕРА СМЕТАТЕ ДЕКА КОРУПЦИЈАТА КАКО ПОЈАВА Е ЗАСТАПЕНА ВО ОБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА ВО КОЈА ШТО УЧИТЕ/СТУДИРАТЕ?



### 3. ДОКОЛКУ ПОСТОИ КОРУПЦИЈА, ВО КАКОВ ОБЛИК Е ЗАСТАПЕНА СПОРЕД ВАС?



\* НА ОВА ПРАШАЊЕ ИСПИТАНИЦИТЕ ИМАА МОЖНОСТ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ОДГОВОР

In partnership with



REGIONAL  
ANTI-CORRUPTION  
INITIATIVE



UNODC  
United Nations Office on Drugs and Crime

With funding from

Austrian  
Development  
Cooperation

Implemented by



СЕГА  
Коалиција на младински организации  
www.sega.org.mk



Агенција за млади и спорт






# МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА ЗА ОПШТИНА ШТИП


## „КОЛКУ ЛИЦА ОСАКАТИ СО ТВОЈАТА КУПЕНА ДИПЛОМА?! ЕДЕН ДЕН И ТИ ЌЕ БИДЕШ ПАЦИЕНТ!“

Млади  
ПРОТИВ  
корупција


### 4. ДОКОЛКУ БИ СЕ ВПУШТИЛЕ ВО ОБЛИК НА КОРУПЦИЈА, КОЈА БИ БИЛА ГЛАВНАТА ПРИЧИНА?




### 5. СПОРЕД ВАС, ДАЛИ КОРУПЦИЈАТА Е ПРИФАТЛИВ НАЧИН НА ОДНЕСУВАЊЕ?



### 6. ДАЛИ НЕКОГАШ СТЕ БИЛЕ ВКЛУЧЕНИ ВО КОРУПЦИЈА?



### 7. АКО "ДА", ДАЛИ СЕ ВКЛУЧИВТЕ ПОРАДИ ПРИТИСОК ОД АВТОРИТЕТНА ЛИЧНОСТ (НА ПРИМЕР ПРОФЕСОР, ДИРЕКТОР, ПОЗНАНИК И СЛ.)?



REGIONAL  
ANTI-CORRUPTION  
INITIATIVE



UNODC  
United Nations Office on Drugs and Crime

With funding from

Austrian  
Development  
Cooperation

Implemented by



СЕГА  
Коалиција на младински организации  
www.sega.org.mk



Агенција за млади и спорт




# МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА ЗА ОПШТИНА ШТИП

## „КОЛКУ ЛИЦА ОСАКАТИ СО ТВОЈАТА КУПЕНА ДИПЛОМА?! ЕДЕН ДЕН И ТИ ЌЕ БИДЕШ ПАЦИЕНТ!“


Млади  
ПРОТИВ  
корупција

### 8. ШТО МИСЛИТЕ ДЕКА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМЕ ЗА ДА СЕ НАМАЛИ КОРУПЦИЈАТА?


ПОВЕЌЕ ЕДУКАЦИЈА И КАМПАЊИ;



ПОДОБРА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА КОИ ПРИЈАВУВААТ КОРУПЦИЈА;




ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ ДА ИМА ПОВЕЌЕ РЕШЕНИ (КАЗНИВИ) СЛУЧАИ СО КОРУПЦИЈА;



ПОВИСОКИ КАЗНИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА КОРУПЦИЈА;




ДРУГО;




\* НА ОВА ПРАШАЊЕ ИСПИТАНИЦИТЕ ИМАА МОЖНОСТ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ОДГОВОР

### 9. ДОКОЛКУ СТЕ СВЕДОК НА НЕКАКОВ ОБЛИК НА КОРУПЦИЈА, ДАЛИ ИСТОТО ЌЕ ГО ПРИЈАВИТЕ КАЈ НАДЛЕЖНИТЕ?


ДА, СЕКАКО;




НЕ, СЕ ПЛАШАМ ОД ПОСЛЕДИЦИТЕ;



НЕ, ТОА НЕ Е МОЈА РАБОТА;




МОЖЕБИ, ЗАВИСИ ОД СИТУАЦИЈАТА;



### 10. ДАЛИ БИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО КАМПАЊИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА?



ДА



НЕ



REGIONAL  
ANTI-CORRUPTION  
INITIATIVE



UNODC  
United Nations Office on Drugs and Crime

With funding from

Austrian  
Development  
Cooperation

Implemented by



СЕГА  
Координација на младински организации  
www.sega.org.mk



Агенција за млади и спорт

Si  
COMMUNICATION